

ФОЛКЛОРНИ БИСЕРИ ВО ЧЕСТ



Групата "Сирма" доби посебно признание за континуирано учество и неповторлив придонес на фестивалот "Гоце Фест". Посебна благодарница доби и гостинката од Германија, Пепи Димоска, која ја исполни веселата "Честито Македонци".

Тодор Трајчевски и Радмила Митровиќ, а во изведба на Ирена Спасовска. Воедно оваа песна беше наградена и од Здружението на децата-бегалци од Егејска Македонија, додека Ирена Спасовска ја доби наградата "Никола Бадев", која традиционално се доделува за најдобра интерпретација. Инаку, на фестивалот "Гоце Фест" ова беше дебитантски настап на Ирена Спасовска, при што

Според гласовите од публиката, третото место го освои Дарко Стојановски со изведба на песната "Грев направија" (текст Бранко Николовски, музика и аранжман Златко Миладиновски). Второто место ѝ припадна на песната "Срам и перде да се нема", која ја испеа Ванчо Тарабунов, чиј комплетен автор е тој, додека првото место, со идентичен број гласови го поделија Мишко Талески

Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА



Традиционалниот фестивал на македонски патриотски песни "Гоце Фест" уште еднаш ја потврди доминантната улога кога станува збор за репрезент на македонскиот фолклорен мозаик. На вистинските вљубеници во изворната македонска пат-

риотска песна им подари песни кои долго ќе се помнат. Вечните теми за Егејот, за туѓината и за историските премрежија на Македонците во минатото и денес, беа маркантен декор на годинашниот "Гоце Фест".

Песните "Непобедена" во интерпретација на неповторливиот Мишко Талески и "Сè за Македонија" на Војо Стојановски, го одбележаа 16. издание на фестивалот "Гоце Фест".

Првото место стручното жири и го додели на песната "Егејска голгота" на авторите



таа се покажа како мошне успешна.

Песните "Непобедена" и "Сè за Македонија" го делеа второто место од стручното жири.

Жири комисијата одлучи песните "Таму некаде" во изведба на групата "Ангели", за која музиката и текстот ги напиша Мишко Талески, а аранжманот е од Сашко Митковски, и "Да го видам родниот крај" на Васко Ристов од Канада, да го заземат третото место.

со песната "Непобедена", автор на текстот и музиката е тој, а аранжманот на Сашо Ливрински, и "Сè за Македонија" во интерпретација на Војо Стојановски, креирана под перата на Илчо Јованов и Благоја Здравковски. Признанието за најдобар аранжман жирито му го додели на Сашо Ливрински за песната "Непобедена".

Наградата за дебитант на фестивалот му припадна на Кирил Митовски, кој ја исполни песната "Конечно до



НА МАКЕДОНСКИТЕ БРАНИТЕЛИ



слобода", зад која се потпишаа Љупчо Ѓорѓијев и самиот интерпретатор. Наградата за најдобар сценски настап "Јонче Христовски" отиде во рацете на Мишко Талески.

Групата "Сирма" доби посебно признание за континуирано учество и неповторлив придонес на фестивалот "Гоце Фест". Посебна благодарница доби и гостинката од Германија, Пепа Димоска, која ја исполни веселата "Честито Македонци".



Публиката со посебни овации ги поздрави песните кои им беа посветени на македонските бранители од периодот на крвавите настани од 2001 година. Посебен белег на годинашниот фестивал остави песната "Конечно до слобода", чиј текст беше адаптиран од говорот на легендарниот гемиџија Панко Брашнаров, на отворањето на Првото заседание на АСНОМ, а го напиша младиот Кирил Митовски.

Фестивалот "Гоце Фест" беше во знакот на јубилејот - 133 години од раѓањето на револуционерот и патронот на македонската национална



"Гоце Фест" ни подари 18 нови македонски патриотски песни, со кои остана доследен на традицијата, да се опее македонската вистина и убавина.

За импресиите од фестивалот "Гоце Фест" свое гледиште даде и директорот, господиот Пеце Здравковски:

"И покрај познатите економски превирања, сепак успеавме успешно да го завршиме и годинашниот фести-

вал. Успеавме да го задржиме стандардот и квалитетот, кои се посебен белег на оваа патриотска манифестација. Посебна благодарност им должиме на бројните културни и црковни заедници, кои безрезервно нè поддржуваа и ни помагаа. Секако, благодарност и до бројните спонзори и до нашите иселеници во дијаспората. Наше најголемо признание секако е задоволството на публиката. "Гоце Фест" продолжува и натаму".

Прв пат годинава "Гоце Фест" се одржа само во една финална фестивалска вечер, поради познатите економски проблеми, но сепак љубителите на патриотската песна

достојно му се заблагодарија со своето присуство. Снимката од финалната вечер гледачите имаа можност да ја проследат на програмата на Телевизија "Шутел" на 29 февруари. За жал, Македонската радиотелевизија одамна не емитува директен пренос од фестивалот, од причини познати само за неа. Традиционално организатор на фестивалот е ансамблот "Гоце Делчев" од Скопје.

